



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАШКА

| | | |
|--|---|-----------------------|
| Службен гласник на Општина Чашка Излегува по потреба | Број 10 година XX 07.09.2016 година | БЕСПЛАТЕН ПРИМЕРОК |
|--|---|-----------------------|

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Заклучок за усвојување на Годишен извештај за воспитно – образовната работа во ООУ „Лирија“ – Г. Јаболчиште во учебната 2015 – 2016 година

Се објавува, Заклучок за усвојување на Годишен извештај за воспитно – образовната работа во ООУ „Лирија“ – Г. Јаболчиште во учебната 2015 – 2016 година, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 30.08.2016 година.

Бр. 09- 1347/14
02.09.2016 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став1 точка 9 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на Р.М" бр.5/02) и член 24 став 1 точка 9 од Статутот на Општина Чашка ("Службен гласник на Општина Чашка" бр.2/06), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 30.08.2016 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Годишен извештај за воспитно – образовната работа во ООУ „Лирија“ – Г.Јаболчиште во учебната 2015 - 2016 година

член 1

Се усвојува Годишен извештај за воспитно – образовната работа во ООУ „Лирија“ – Г.Јаболчиште во учебната 2015 - 2016 година со бр.01-244/1 од 27.06.2016 година

член 2

Овој заклучок влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр. 08 – 1275/13
30.08.2016 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Заклучок за усвојување на Годишен извештај за воспитно – образовната работа во ООУ „Тодор Јанев“ – Чашка во учебната 2015 – 2016 година

Се објавува, Заклучок за усвојување на Годишен извештај за воспитно – образовната работа во ООУ „Тодор Јанев“ – Чашка во учебната 2015 – 2016 година, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 30.08.2016 година.

Бр. 09- 1347/15
02.09.2016 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став1 точка 9 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на Р.М" бр.5/02) и член 24 став 1 точка 9 од Статутот на Општина Чашка ("Службен гласник на Општина Чашка" бр.2/06), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 30.08.2016 година донесе :

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Годишен извештај за воспитно – образовната работа во ООУ „Тодор Јанев“ – Чашка во учебната 2015 - 2016 година

член 1

Се усвојува Годишен извештај за воспитно – образовната работа во ООУ „Тодор Јанев“ – Чашка во учебната 2015 - 2016 година со бр.01-195/1 од 22.08.2016 година

член 2

Овој заклучок влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка

Бр. 08 – 1275/12
30.08.2016 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на Годишен извештај за воспитно – образовната работа во ООУ „Петре Поп Арсов“ – Богомила во учебната 2015 – 2016 година

Се објавува, Заклучок за усвојување на Годишен извештај за воспитно – образовната работа во ООУ „Петре Поп Арсов“ – Богомила во учебната 2015 – 2016 година, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 30.08.2016 година.

Бр. 09- 1347/16
02.09.2016 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на Р.М” бр.5/02) и член 24 став 1 точка 9 од Статутот на Општина Чашка (“Службен гласник на Општина Чашка” бр.2/06), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 30.08.2016 година донесе :

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Годишен извештај за воспитно – образовната работа во ООУ „Петре Поп Арсов“ – Богомила во учебната 2015 - 2016 година

член 1

Се усвојува Годишен извештај за воспитно – образовната работа во ООУ „Петре Поп Арсов“ –

Богомила во учебната 2015 - 2016 година со бр.03-125/1 од 06.07.2016 година

член 2

Овој заклучок влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка

Бр. 08 – 1275/11
30.08.2016 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Решение за давање на согласност за формирање на комбинирани паралелки и паралелки со помал број на ученици во ООУ „Петре Поп Арсов“ – Богомила во учебната 2016 – 2017 година

Се објавува, Решение за давање на согласност за формирање на комбинирани паралелки и паралелки со помал број на ученици во ООУ „Петре Поп Арсов“ – Богомила во учебната 2016 – 2017 година, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 30.08.2016 година.

Бр. 09- 1347/17
02.09.2016 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на Р.М” бр.5/02) и член 41 став 1 и 7 од Законот за Основното образование (“Службен весник на РМ” бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 и 127/16), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 30.08.2016 година донесе :

РЕШЕНИЕ

за давање на согласност за формирање на комбинирани паралелки и паралелки со помал број на ученици во ООУ „Петре Поп Арсов“ – Богомила во учебната 2016 - 2017 година

член 1

Се дава согласност за формирање на комбинирани паралелки и паралелки со помал број на ученици во ООУ „Петре Поп Арсов“ – Богомила во учебната 2016 – 2017 година.

член 2

Ова решение влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка

Бр. 08 – 1275/8
30.08.2016 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Решение за давање на согласност за формирање на комбинирани паралелки и во ООУ „Лирија“ – Г. Јаболчиште во учебната 2016 – 2017 година

Се објавува, Решение за давање на согласност за формирање на комбинирани паралелки и паралелки со помал број на ученици во ООУ „Лирија“ – Г. Јаболчиште во учебната 2016 – 2017 година, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 30.08.2016 година.

Бр. 09- 1347/18
02.09.2016 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на Р.М” бр.5/02) и член 41 став 7 од Законот за Основното образование (“Службен весник на РМ” бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 и 127/16), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 30.08.2016 година донесе :

РЕШЕНИЕ

за давање на согласност за формирање на комбинирани паралелки во ООУ „Лирија“ – Г.Јаболчиште во учебната 2016 - 2017 година

член 1

Се дава согласност за формирање на комбинирани паралелки и паралелки со помал број на ученици во ООУ „Лирија“ – Г.Јаболчиште во учебната 2016 – 2017 година.

член 2

Ова решение влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка

Бр. 08 – 1275/7
30.08.2016 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 3103/3 КО Владиловци

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко- планска документација на КП 3103/3 КО Владиловци, што Советот на Општина Чашка ја усвои на седницата одржана на 30.08.2016 година.

Бр. 09- 1347/3
02.09.2016 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11, 155 /12) и член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска - документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), советот на Општина Чашка на седницата одржана на ден 30.08.2016 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 3103/3 КО Владиловци

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување на бесправен објект на КП 3103/3 КО Владилковци во идна урбанистичко – планска документација.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12)

член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 08 – 1275/4
30.08.2016 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 3225 КО Владилковци

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко- планска документација на КП 3225 КО Владилковци, што Советот на Општина Чашка ја усвои на седницата одржана на 30.08.2016 година.

Бр. 09- 1347/4
02.09.2016 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11,155 /12) и член 2 став 1 алинеа 5 од

Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска - документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), советот на Општина Чашка на седницата одржана на ден 30.08.2016 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 3225 КО Владилковци

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување на бесправен објект на КП 3225 КО Владилковци во идна урбанистичко – планска документација.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2 , став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12)

член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 08 – 1275/6
30.08.2016 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 778/1 КО Мокрени

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко- планска документација на КП 778/1 КО Мокрени, што Советот на Општина Чашка ја усвои на седницата одржана на 30.08.2016 година.

Бр. 09- 1347/5
02.09.2016 година
Чашка

**за објавување на Одлука за вклопување во идна
урбанистичко – планска документација на КП 721
и 679 КО Ораов Дол**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11, 155/12) и член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска - документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), советот на Општина Чашка на седницата одржана на ден 30.08.2016 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

**за вклопување во идна урбанистичко – планска
документација на КП 778/1 КО Мокрени**

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување на бесправен објект на КП 778/1 КО Мокрени во идна урбанистичко – планска документација.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12)

член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 08 – 1275/10
30.08.2016 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко- планска документација на КП 721 и 679 КО Ораов Дол, што Советот на Општина Чашка ја усвои на седницата одржана на 30.08.2016 година.

Бр. 09- 1347/6
02.09.2016 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11, 155/12) и член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска - документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), советот на Општина Чашка на седницата одржана на ден 30.08.2016 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

**за вклопување во идна урбанистичко – планска
документација на КП 721 и 679 КО Ораов дол**

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување на бесправен објект на КП 721 и 679 КО Ораов дол во идна урбанистичко – планска документација.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12)

член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 08 – 1275/9
30.08.2016 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 300/1 и 300/2 КО Владиловци

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко- планска документација на КП 300/1 и 300/2 КО Владиловци, што Советот на Општина Чашка ја усвои на седницата одржана на 30.08.2016 година.

Бр. 09- 1347/7
02.09.2016 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11,155 /12) и член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска - документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11 , 162/12), советот на Општина Чашка на седницата одржана на ден 30.08.2016 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 300/1 и 300/2 КО Владиловци

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување на бесправен објект на КП 300/1 и 300/2 КО Владиловци во идна урбанистичко – планска документација.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2 , став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11 , 162/12)

член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр. 08 – 1275/5
30.08.2016 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решение за одобрување на финансиски средства на Ивана Ангелкова од с.Мартолци

Се објавува, Решение за одобрување на финансиски средства на Ивана Ангелкова, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 30.08.2016 година.

Бр. 09- 1347/8
02.09.2016 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр 5/2002) и член 24 и 89 од Статутот на Општина Чашка ("Службен гласник на Општина Чашка" бр 2/2003), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 30.08.2016 донесе:

РЕШЕНИЕ

за одобрување на финансиски средства на Ивана Ангелкова од с.Мартолци

1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го одобри барањето на Ивана Ангелкова, за финансиски средства во висина од 10.000,00 денари.
2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2016

година, Програма АО Совет на општина, подставка 413110-тековни резерви.

3. Решението влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр. 08 – 1275/14
30.08.2016 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решение за одобрување на финансиски средства на Драгица Дамјановска од с.Теово

Се објавува, Решение за одобрување на финансиски средства на Драгица Дамјановска, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 30.08.2016 година.

Бр. 09- 1347/9
02.09.2016 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр 5/2002) и член 24 и 89 од Статутот на Општина Чашка ("Службен гласник на Општина Чашка" бр 2/2003), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 30.08.2016 донесе:

РЕШЕНИЕ

за одобрување на финансиски средства на Драгица Дамјановска од с.Теово

1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го одобри барањето на Драгица Дамјановска, за финансиски средства во висина од 10.000,00 денари.
2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2016 година, Програма АО Совет на општина, подставка 413110-тековни резерви.

3. Решението влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка

Бр. 08 – 1275/15
30.08.2016 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решение за одбивање на Барањето од месна заедница на с.Владиловци

Се објавува, Решение за одбивање на барањето од месна заедница на с.Владиловци, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 30.08.2016 година.

Бр. 09- 1347/10
02.09.2016 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр 5/2002) и член 24 и 89 од Статутот на Општина Чашка ("Службен гласник на Општина Чашка" бр 2/2003), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 30.08.2016 донесе :

РЕШЕНИЕ

за одбивање на Барањето од месна заедница с.Владиловци

член 1

Се одбива Барањето од месна заедница на с.Владиловци бр.08-1247/1 од 11.08.2016 година.

член 2

Решението влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр. 08 – 1275/18
30.08.2016 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

**ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за одбивање на
Барањето од Небојша Саздовски од Велес**

Се објавува, Решение за одбивање на барањето од Небојша Саздовски, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 30.08.2016 година.

Бр. 09- 1347/11
02.09.2016 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр 5/2002) и член 24 и 89 од Статутот на Општина Чашка ("Службен гласник на Општина Чашка" бр 2/2003), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 30.08.2016 донесе :

**РЕШЕНИЕ
за одбивање на Барањето за финансиски средства
од Небојша Саздовски од Велес**

член 1

Се одбива Барањето од Небојша Саздовски од Велес бр. од 08-1251/1 од 12.08.2016 година.

член 2

Решението влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр. 08 – 1275/17
30.08.2016 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

**ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за одбивање на
Барањето од црковниот одбор на манастирот
Св.Атанасие од с.Војница**

Се објавува, Решение за одбивање на барањето од црковниот одбор на манастирот Св.Атанасие од с.Војница, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 30.08.2016 година.

Бр. 09- 1347/12
02.09.2016 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр 5/2002) и член 24 и 89 од Статутот на Општина Чашка ("Службен гласник на Општина Чашка" бр 2/2003), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 30.08.2016 донесе :

**РЕШЕНИЕ
за одбивање на Барањето за финансиски средства
од Црковниот одбор на манастирот Св.Атанасие од
с.Војница**

член 1

Се одбива Барањето од Црковниот одбор на манастирот Св.Атанасие од с.Војница со бр. од 08-1233/1 од 05.08.2016 година.

член 2

Решението влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр. 08 – 1275/16
30.08.2016 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

**ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука за давање на согласност
на Одлуката на ЈПКД „Тополка“ – Чашка за
превземање на водоводот во с.Согле**

Се објавува, Одлука за давање на согласност на Одлуката на ЈПКД „Тополка“ – Чашка за превземање на водоводот во с.Согле, што Советот на Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 30.08.2016 година.

Бр. 09- 1347/13
02.09.2016 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник на Р.М” бр.5/02) и член 24 од Статутот на Општина Чашка (“Службен гласник на Општина Чашка” бр.2/06), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 30.08.2016 година донесе :

ОДЛУКА

за давање на согласност на Одлуката на ЈПКД „Тополка“ - Чашка за превземање на водоводот во с.Согле

член 1

Се дава согласност на Одлуката на ЈПКД „Тополка“ – Чашка за превземање на водоводот во с.Согле со бр. од .08.2016 година

член 2

Овој заклучок влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка

Бр. 08 – 1275/19
30.08.2016 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Содржина:

1. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на Годишен извештај за воспитно – образовната работа во ООУ „Лирија“ – Г. Јаболчиште во учебната 2015 – 2016 година
2. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за воспитно – образовната работа во ООУ „Лирија“ – Г.Јаболчиште во учебната 2015 - 2016 година
3. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на Годишен извештај за воспитно – образовната работа во ООУ „Тодор Јанев“ – Чашка во учебната 2015 – 2016 година
4. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за воспитно – образовната работа во ООУ „Тодор Јанев“ – Чашка во учебната 2015 - 2016 година
5. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на Годишен извештај за воспитно – образовната работа во ООУ „Петре Поп Арсов“ – Богомила во учебната 2015 – 2016 година
6. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за воспитно – образовната работа во ООУ „Петре Поп Арсов“ – Богомила во учебната 2015 - 2016 година
7. Заклучок за објавување на Решение за давање на согласност за формирање на комбинирани паралелки и паралелки со помал број на ученици во ООУ „Петре Поп Арсов“ – Богомила во учебната 2016 – 2017 година
8. Решение за давање на согласност за формирање на комбинирани паралелки и паралелки со помал број на ученици во ООУ „Петре Поп Арсов“ – Богомила во учебната 2016 - 2017 година
9. Заклучок за објавување на Решение за давање на согласност за формирање на комбинирани паралелки и во ООУ „Лирија“ – Г. Јаболчиште во учебната 2016 – 2017 година
10. Решение за давање на согласност за формирање на комбинирани паралелки во ООУ „Лирија“ –
11. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 3103/3 КО Владиловци
12. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 3103/3 КО Владиловци
13. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 3225 КО Владиловци
14. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 3225 КО Владиловци
15. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 778/1 КО Мокрени
16. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 778/1 КО Мокрени
17. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 721 и 679 КО Ораов Дол
18. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 721 и 679 КО Ораов дол
19. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 300/1 и 300/2 КО Владиловци
20. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 300/1 и 300/2 КО Владиловци
21. Заклучок за објавување на Решение за одобрување на финансиски средства на Ивана Ангелкова од с.Мартолци
22. Решение за одобрување на финансиски средства на Ивана Ангелкова од с.Мартолци
23. Заклучок за објавување на Решение за одобрување на финансиски средства на Драгица Дамјановска од с.Теово
24. Решение за одобрување на финансиски средства на Драгица Дамјановска од с.Теово
25. Заклучок за објавување на Решение за одбивање на Барањето од месна заедница на с.Владиловци
26. Решение за одбивање на Барањето од месна заедница с.Владиловци
27. Заклучок за објавување на Решение за одбивање на Барањето од Небојша Саздовски од Велес
28. Решение за одбивање на Барањето за финансиски средства од Небојша Саздовски од Велес

29. Заклучок за објавување на Решение за одбивање на Барањето од црковниот одбор на манастирот Св.Атанасие од с.Војница
30. Решение за одбивање на Барањето за финансиски средства од Црковниот одбор на манастирот Св.Атанасие од с.Војница
31. Заклучок за објавување на Одлука за давање на согласност на Одлуката на ЈПКД „Тополка“ – Чашка за превземање на водоводот во с.Согле
32. Одлука за давање на согласност на Одлуката на ЈПКД „Тополка“- Чашка за превземање на водоводот во с.Согле

**Издавач: Општина Чашка
ул..Илинденска бр.8 нас.Чашка**

**Уредник: Далибор Таневски
Техничка обработка: Димче Ангелов**